



## ОПШТИНА КАРПОШ

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РМ (АВРМ), Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) и општина Карпош, Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2016, Програмата Општинско – корисна работа, општина Карпош и Агенцијата за вработување на Република Македонија на ден 12.08.2016 година објавуваат:

### Ј А В Е Н О Г Л А С

до

#### **евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско - корисна работа**

Се повикуваат сите евидентирани невработени лица кои се заинтересирани да се вклучат во програмата Општинско-корисна работа, проект “ Ангажирање на невработени лица за негуватели во Јавните установи општински детски градинки во Општина Карпош ” за работно ангажирање со скратено работно време за период од 6 (шест) месеци заради стекнување на вештини и постепено вклучување на пазарот на труд, да се пријават во Агенција за вработување- Центар за вработување на Град Скопје.

Евидентирани невработени лица кои ќе бидат вклучени во Програмата „Општинско-корисна работа“ ќе бидат работно ангажирани со скратено работно време со 20 (дваесет) работни часови неделно, при што за време на работниот ангажман од 6 (шест) месеци статусот на невработените лица останува непроменет, а на невработените лица-корисници на социјална помош за времетраење на работниот ангажман ќе им биде активно правото на користење на социјална помош.

За кандидатите кои ќе бидат избрани и вклучени во Програмата Општинско-корисна работа се предвидува паричен надоместок во висина од 6.200,00 денари, што вклучува персонален данок на доход и осигурување од случај на несреќа при работа и професионално заболување.

Евидентирани невработени лица кои ќе се пријават за учество во Програмата Општинско-корисна работа треба да припаѓаат на една од следните целни групи невработени лица:

- 8(осум) лица со завршено ССС- IV степен средно образование, евидентирани како невработени лица во Агенцијата за вработување- Центар за вработување на Град Скопје најмалку 1 (една) година.

Работните позиции кои се опфатени со овој оглас се однесуваат на ангажирање на :

- Негуватели-ки во Јавните установи општински детски градинки во Општина Карпош

Заинтересираните невработени лица, Пријави за учество во Програмата „Општинско-корисна работа“ можат да подигнат и поднесат во Агенција за вработување- Центар за вработување на Град Скопје во периодот од 12.08.2016 година до 18.08.2016 година.

Поконкретните услови, права и обврски ќе бидат уредени со склучување на Договор помеѓу општина Карпош и избраните кандидати.

Детални информации за Програмата „Општинско-корисна работа“ можат да се добијат во општина Карпош кај лицето Анчица Калкова, Општински координатор за Програмата „Општинско-корисна работа“,и во Агенција за вработување- Центар за вработување на Град Скопје кај лицето Влатко Ралевски.